



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРУШЕВО

01.11.2018 год.

Бр. XVI

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 62 став 1 точка 3, член 68 и 97 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/2014), Градоначалникот на Општина Крушево донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на актиите донесени на 22-та седница на Советот на Општина Крушево одржана на ден 31.10.2018 год.

1. **СЕ ОБЈАВУВААТ** актите донесени на 22-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 31.10.2018 година.

2. Актите на Советот на Општина Крушево да се објават во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на Општина Крушево.

Бр. 09-1146/1 од 01.11.2018 г. Крушево
Градоначалник на Општина Крушево
м-р Томе Христоски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 и 68 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/14), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 31.10.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање на времено користење на џајничко моторно возило

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува да се даде на времено користење патничко моторно возило сопственост на Општина Крушево на ЈОУДГ “Гонча Туфа” Крушево.

Член 2

Патничкото моторно возило кое се дава на времено користење е сопственост на Општина Крушево, марка “Volkswagen Polo 1,5”

бела боја, со регистарски таблички ВТ 165 УЕ, број на шасија WVWZZZ6NZTY172376, број на мотор АЕV 129513, во возна состојба, регистрирано.

Член 3

Патничкото моторно возило опишано во член 2 на оваа Одлука се дава на времено користење за период од 2 (две) години.

Член 4

За времето за кое ќе го користи патничкото возило, ЈОУДГ “Гонча Туфа” Крушево е должна да ги сноси сите трошоци за тековно одржување, вклучувајќи и регистрација.

ЈОУДГ “Гонча Туфа” Крушево е должна да се грижи за совесно и домаќинско користење на возилото.

Член 5

Примопредавањето на патничкото моторно возило ќе се изврши помеѓу претставници од Општина Крушево и ЈОУДГ “Гонча Туфа” Крушево, при што ќе се состави записник.

Член 6

По престанокот на времето за кое е дадено на користење, возилото треба да се предаде на Општина Крушево во возна состојба.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот објавување во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-1132/3 од 31.10.2018 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 и 68 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/14), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 31.10.2018 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање на времено користење на џајничко моторно возило

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува да се даде на времено користење патничко моторно возило сопственост на Општина Крушево на ЈП “Комуна” Крушево.

Член 2

Патничкото моторно возило кое се дава на времено користење е сопственост на Општина Крушево, марка “Пежо-106” црвена боја, со регистарски таблички БТ 337 УБ, во возна состојба, регистрирано.

Член 3

Патничкото моторно возило опишано во член 2 на оваа Одлука се дава на времено користење за период од 2 (две) години.

Член 4

За времето за кое ќе го користи патничкото возило, ЈП “Комуна” Крушево е должна да ги сноси сите трошоци за тековно одржување, вклучувајќи и регистрација.

ЈП “Комуна” Крушево е должна да се грижи за совесно и домаќинско користење на возилото.

Член 5

Примопредавањето на патничкото моторно возило ќе се изврши помеѓу претставници од Општина Крушево и ЈП “Комуна” Крушево, при што ќе се состави записник.

Член 6

По престанокот на времето за кое е дадено на користење, возилото треба да се предаде на Општина Крушево во возна состојба.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот објавување во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-1132/4 од 31.10.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 и 68 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/14), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 31.10.2018 година, донесе:

О Д Л У К А

**за давање на времено користење на
патничко моторно возило**

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува да се даде на времено користење патничко моторно возило сопственост на Општина Крушево на ЈП “Комуна” Крушево

Член 2

Патничкото моторно возило кое се дава на времено користење е сопственост на Општина Крушево, марка пмв Нисан , број на пасија SJNFAAP11U0078987, отстапено на Општина Крушево со Решение за отстапување на одземен предмет со правосилна Одлука бр.09-2406/2 од 03.05.2018 година.

Член 3

Патничкото моторно возило опишано во член 2 на оваа Одлука се дава на времено користење за период од 2 (две) години.

Член 4

За времето за кое ќе го користи патничкото возило, ЈП “Комуна” Крушево е должна да ги сноси сите трошоци за тековно одржување, вклучувајќи и регистрација.

ЈП “Комуна” Крушево е должна да се грижи за совесно и домаќинско користење на возилото.

Член 5

Примопредавањето на патничкото моторно возило ќе се изврши помеѓу претставници од Општина Крушево и ЈП “Комуна” Крушево, при што ќе се состави записник.

Член 6

По престанокот на времето за кое е дадено на користење, возилото треба да се предаде на Општина Крушево во возна состојба.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот објавување во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-1132/5 од 31.10.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 и 68 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/14), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 31.10.2018 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање на времено користење на
градежна машина-Скип

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува да се даде на времено користење градежна машина-Скип, сопственост на Општина Крушево на ЈП “Комуна” Крушево

Член 2

Градежната машина која се дава на времено користење е сопственост на Општина Крушево, марка JCB тип 3CX, модел 3CX-4 бр.шас.3CX-4/411102, бр.на мотор 618922, жолта боја, година на производство 1994, во исправна состојба.

Член 3

Градежната машина опишана во член 2 на оваа Одлука се дава на времено користење за период од 2 (две) години.

Член 4

За времето за кое ќе ја користи градежната машина, ЈП “Комуна” Крушево е должна да ги сноси сите трошоци за тековно одржување.

ЈП “Комуна” Крушево е должна да се грижи за совесно и домаќинско користење на возилото.

Член 5

Примопредавањето на градежната машина ќе се изврши помеѓу претставници од Општина Крушево и ЈП “Комуна” Крушево, при што ќе се состави записник.

Член 6

По престанокот на времето за кое е дадено на користење, градежната машина треба да се предаде на Општина Крушево во исправна состојба.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот објавување во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-1132/6 од 31.10.2018 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 и 68 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/14), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 31.10.2018 година, донесе:

О Д Л У К А
за давање на времено користење на
камион за отпад

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува да се даде на времено користење возило за прибирање, собирање и транспорт на отпад, сопственост на Општина Крушево на ЈП “Комуна” Крушево

Член 2

Возилото кое се дава на времено користење е сопственост на Општина Крушево, марка HYUNDAI HD 35 Garbage Truck, бр.шас.KMFGA17HDB0000646, бр.на мотор D4GAA058390, бела боја, во исправна состојба.

Член 3

Возилото опишана во член 2 на оваа Одлука се дава на времено користење за период од 2 (две) години.

Член 4

За времето за кое ќе ја користи возилото, ЈП “Комуна” Крушево е должна да ги сноси сите трошоци за тековно одржување, вклучувајќи и негово регистрирање.

ЈП “Комуна” Крушево е должна да се грижи за совесно и домаќинско користење на возилото.

Член 5

Примопредавањето на возилото ќе се изврши помеѓу претставници од Општина Крушево и ЈП “Комуна” Крушево, при што ќе се состави записник.

Член 6

По престанокот на времето за кое е дадено на користење, возилото треба да се предаде на Општина Крушево во исправна состојба.

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила со денот објавување во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-1132/7 од 31.10.2018 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.

Врз основа на член 34 Закон за јавни патишта (Сл. весник на РМ 84/2008, 52/2009, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15 и 150/15, 31/16 и 71/16, 163/16), член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ, бр.5/2002) и член 18 став 1 точка 4 и 12 од Статутот на Општина Крушево (“Сл. гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 16/14), Советот на Општината Крушево на седницата одржана на 31.10.2018 година, донесе:

ПРОГРАМА

за организирање и функционирање на зимското одржување на улици и општинските патишта на подрачјето на Општина Крушево за сезоната 2018/2019 година

1. Општ дел

Со оваа Програма се предвидува организирање и функционирање на зимското одржување на улиците и општинските патишта на подрачјето на Општина Крушево за сезоната 2018/2019 година.

Програмата има за цел да предвиди активности за ефикасно организирање и функционирање на зимското одржување на улици и општинските патишта на Општина Крушево преку:

- определување на обемот на работите и нивото на чистење на снегот и голомразицата на коловозната површина;
- дефинирање на работите и обврските на сите учесници одговорни за нејзината реализација;
- определување на потребната механизација, опрема, материјали, работни сили и определување на потребни финансиски средства.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДГОТВЕНОСТ И ОБВРСКИ НА УЧЕСНИЦИТЕ

Преку организациона поставеност се дефинира обемот на работите и задолженијата на дирекните учесници вклучени во реализација на оваа Програма како и начинот на нивно делување.

Кординирањето на активностите во зимски услови го врши **Кординативно тело** формирано од градоначалникот и составено од претставници на Комисија за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина на Советот на Општина Крушево, Одделение за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина, јавното предпријатие „Комуна“, Подрачна

станица за внатрешни работи и Дирекција за заштита и спасување Крушево.

2.1 СОВЕТ НА ОПШТИНА КРУШЕВО

Ја усвојува оваа Програма и исто така:

- Обезбедува средства за реализација на програмата со нејзино усвојување
- Го контролира извршувањето на оваа програма,

2.2 ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНИ РАБОТИ ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА ОПШТИНА КРУШЕВО

-Врши стручен надзор во извршувањето на Програмата;

-Одлучува за предходна согласност на Градоначалникот за ангажирање на организации со кои Општината Крушево има склучено договори за позиции, потребни за реализација на истата, по спроведена постапка за јавна набавка;

-Одлучува за вклучување на градежната механизација од градежните претпријатија врз основа на извештаите од избраните и ангажирани учесници во зимското одржување на улиците и општинските патишта;

-Ги кординира активноста на сите задолжени субјекти во извршувањето на задачите од Програмата;

-Преку средствата за јавно информирање, информира за работата на Зимското одржување на улиците и општинските патишта и обврските на учесниците;

- Изготвува периодични извештај и завршен извештај и истите ги доставува до Комисија за урбанизам на Совет на Општина Крушево.

2.3 Организации вклучени во реализација на Зимското одржување на улиците и општинските патишта во Општина Крушево

-Реализираат делови од Програмата за функционирање на Зимското одржување на улиците и општинските патишта;

-Организира редовни дежурства со потребна опрема и алати, резервни делови и стручен кадар за обезбедување на сопствената механизација за дејствување;

-Одговорните работници на дежурство вршат потребни контакти со сите одговорни субјекти и даваат потребни информации на надлежните субјекти и граѓани;

-Обезбедува складирање, растурање и вградување на сол, песок и друго;

-Ги припрема возилата и машините и другата потребна механизација и ја доведува во исправна состојба за дејствување во зимски услови и врши тековно одржување ;

-Обезбедува потребни резервни делови за поправка на механизацијата;

-Со специјални машини ,опрема и работна рака врши посипување на индустриска сол за отстранување на подмрзнатицата од коловозните површини;

-Ги оспособува канализацијата и сливниците за прием на поголеми количини вода во зимски услови ;

-Врши крпење на евентуални дупки на коловозот на улиците по барање на нарачателот;

-Секојдневно и редовно го информира организаторот- нарачателот за работа на зимската служба и надзорниот орган;

-Води целосна документација за Зимското одржување на улиците и општинските патишта ;

-Доставува месечен распоред на лица за дежурството со податоци за работна рака и механизација, најдоцна до 25-ти во тековниот месец до Општината Крушево.

2.4 ГРАДЕЖНА ОПЕРАТИВА

За видот и обемот на вклучувањето на мерханизацијата на градежните предпријатија одлучува и ја ангажира **Кординативното тело на општина Крушево** .Расчистување на снегот со оваа механизација се врши според плановите за разчистување на сообраќајниците во Општина Крушево.

Целосната документација за учество на градежната оператива ја водат ангажираните фирми и кординативно тело преку задолжените лица и тоа за присуство на механизацијата, времето на вклучување, реализираниот број на работни часови и квалитетот на извршените задачи.

1.5. НАДЗОРЕН ОРГАН

Надзорен орган ги врши сл. работи:

- Ја следи работата на извршителите на работите и за тоа изготвува комплетна документација ;

-Соработува со Органите и телата на Советот на Општината и другите „Дирекција за спасување и заштита, Министерство за внатрешни работи на територија и др. учесници , предпријатија , заедници и граѓани.

-Дава налози за работа на фирмите на кои е отстапена работата;

-Врши и други работи и работни задачи во врска со реализација на програмата.

2.6 Полициска станица Крушево – СООБРАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА ПРИ ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Го контролира и регулира сообраќајот во новонастанатата состојба на сообраќајниците и секогаш ќе биде во непосредна врска со сите задолжени субјекти .Во исклучителни случаи кога е загрозувана безбедноста и нормалното одвивање на сообраќајот може да даде налог на ангажирани учесници во спроведување на зимското одржување за преземање на активности за оспособување на сообраќајниците или оделни делови (критични точки).Исто така врши отстранување на паркираните возила како би се овозможило чистење на улиците.

2.7 ЈП., КОМУНА., КРУШЕВО

-Покрај своите редовни активности врши расчистување од снег на пристапите до контејнерите за смет и околу нив;

-Ги рашчистува пешачките зони , тротоарите и пешачките пристапи до објектите кои се од витално значење , а се предвидени со оваа Програма, како и други јавни површини;

-Врши сечење и отстранување на паднати дрва и гранки;

-Го отстранува снегот и пристапните патеки во паркот и спомен обележјата во градот ,патеките во гробиштата и други работи поврзани со зимското одржување на улиците и општинските патишта ;

-Обврските на ЈП.,Комуна.,Крушево предвидени од оваа точка се покриваат од цената на губретарината ,освен потребите од индустриска сол.

Контролата врз работата на ЈП „Комуна., Крушево ја врши општинскиот комунален инспектор.

2.8 ЕВН Крушево

Ги презема потребните мерки за чистење на снег од надворешните електрични инсталации и објекти .

2.9 МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Ги презема потребните мерки за чистење на снег од надворешните ТТ уреди, инсталации и телефонски говорници.

2.10 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕРЕОЛОШКИ РАБОТИ

Ги доставува извештаите и прогнозите (дневни, неделни, месечни) за временски услови до Општината Крушево и другите ангажирани учесници во зимското одржување на улиците и патиштата.

2.11 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Дирекцијата за заштита и спасување на Општина Крушево не е непосредно вклопена во работата на зимското одржување, меѓутоа Дирекцијата посредно ќе ја следи работата на истото преку благовремено информирање.

Во случај на елементарни непогоди на порачјето на Општината Крушево во зимскиот период, кои не ќе можат да се разрешат со организираноста на зимското одржување во оваа Програма, Дирекцијата за заштита и спасување на Општина Крушево прогласува вонредна состојба и во тој случај и непосредно раководи со акциите за отстранување на последиците. Во вакви случаи трошоците ќе бидат на товар на Општината Крушево или од други извори кои ќе ги утврдат надлежните органи.

2.12 Претпријатија, заедниците и граѓаните сопственици, односно корисници на деловни згради и деловни простории (Стоковна куќа, дуќани, продавници и сл.) преземаат мерки за чистење на снегот и голомразицата пред своите објекти.

2.13 Граѓани односно сопственици, преземаат мерки за чистење на снегот од покривите, терасите при што се води сметка за безбедноста на минувачите, надворешните инсталации и сообраќај. Исчистениот снег се собира пред зградите и објектите на начин што обезбедува непречен сообраќај.

2.14 За сите оние кои нема да ги извршуваат потребните работи ќе се постапува според Одлуката за комунален ред.

3 ОБЕМ НА ОДРЖУВАЊЕ

Обемот на одржување на улиците во градот зависи од:

-густина на населеност на делови на градот;
-фреквенција на луѓе и моторни возила.
-сообраќајници и пристапи кон објекти кои се од витално значење за градот – **сообраќајници од прв приоритет заедно со пристапи**

-сообраќајници од посебно значење за функционирање на сообраќајот пошироко на територија на општината – **сообраќајници од втори приоритет**

-Општински патишта и сообраќајници низ населени места – рурални населби

Посипување на голомразица со сол во услови кога нема снежни врнежи се врши по приоритет – сообраќајници од прв приоритет, сообраќајници од втор приоритет и на општински патишта на територија на Општина Крушево.

Чистењето на сообраќајници и др патишта кои не се предвидени во Оперативната програма ќе се врши само во исклучителни случаеви и со посебен налог на нарачателот.

4. ДИНАМИКА И НИВО НА ОДРЖУВАЊЕ

Одржувањето на улиците во зимски услови се врши со ангажирање на:

- механизација
- специјални машини и опрема
- работна сила и
- средства (сол, песок и др)

Оспособување на коловозната површина се врши во зависност од временските услови. Сообраќајниците од прв приоритет ќе бидат оспособени за функционирање за 5 (пет) часа, сметано од моментот на престанување на врнежите, на останатите сообраќајници од втор приоритет ќе се врши по оспособувањето на сообраќајниците од прв приоритет.

I. СООБРАЌАЈНИЦИ ОД 1 ПРИОРИТЕТ

ОПИС Сообраќајница од /до		Должи на
1	Главна сообраќајница → влезот на градот → гимназијата „Наум Наумовски-Борче“ →	2 км
2	Сообраќајница → споменикот „Никола Карев“ → Депонијата → ул. „Никола Карев“ → „Киро Фетак“ →	0,7 км
3	Сообраќајница → раскрсница на ул. „Тодор Проески“ → ул. „Никола Карев“ →	0,8 км

	Орнамента→	
4	Сообраќајница→ раскрсница на ул.,Манчу Матак“→ ул.,Коча Миленку“→ →ул.,Питу Гули“→ ул.,Партизанска“→	0,8 км
5	Сообраќајница→ Градската куќа до ОУ„Никола Карев“→ ул.,Илинденска“→ ул.,Шула Мина“→	0,2 км
6	Сообраќајница од центарот на градот→до приклучокот со регионалниот пат Крушево-Прилеп на ул.,Илинденска→ул.,Никола Ѓурковиќ“→ул.,Нико Доага“→	1,8 км
7	Сообраќајница → од раскрсница на регионален пат за Битола(пат кон хотел Монтана Палас заедно со паркинг просторот пред хотелот)→ хотел Илинден→ хотел Панорама→	1 км
	ВКУПНО	6,3км

II. СООБРАЌАЈНИЦИ ОД 2 ПРИОРИТЕТ

	ОПИС Сообраќајница од /до	Должина
1	Сообраќајница од пекарата→до стамбена населба на ул.,Томе Никле“→	1 км
2	Сообраќајница→ од приклучокот на ул.,Томе Никле“→ ул.,Тодор Проески“→ →до музеј на Илинденско востание→	0,8 км
3	Сообраќајница од приклучокот на ул.,Илинденска“ и ул.,Партизанска“→ →до приклучокот со ул.,Коча Миленку“→	0,4 км
4	Сообраќајница од споменикот „Питу Гули“→ ул.,Коча Миленку“(двата крака) →	1,3 км
	ВКУПНО	4.5км

ОПШТИНСКИ ПАТИШТА

	ОПИС Општински пат од /до	Должина
1	Крак с.Д.Дивјаци→Г.Дивјаци →с.П.Река→	1 км
2	ПР 516-локален пат с.Св.Митрани→с.Милошево→с.Пресил→с.Бучин→крак с.Врбоец	9 км
3	РП 516- с.Алданци→с.Норово→с.Селце→	9,5 км
4	Крак с.Лажани→с.Борино→с.Саждево→ с.Борино→с.Белушино→ с.Саждево→с.Јакреново→	8 км
5	Крак с.Д.Дивјаци→	0,3км

V.МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА ,МАТЕРИЈАЛИ И РАБОТНИ СИЛИ

Реден број	Име на возило или машина	Број на машини	Работници
1.	липкер (ИЦБ)	2	
2.	камион ФАБ	1	
3.	трактори	2	

V.МАТЕРИЈАЛИ ЗА СЕЗОНА 2017/2018

Реден број	Материјали	мерки	Количина
1.	Индустриска сол	тони	80
2.	Песок ризла	тони	240
	Вкупно:		320

Програмата влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-1132/8 од 31.10.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.М.” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 49, член 87а. и член 87в. став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/2014), Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 31.10.2018 година, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Стратегијата за млади на Општина Крушево 2019/2023 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Стратегијата за млади на Општина Крушево 2019/2023 година, предложена од Локалниот младински Совет на Општина Крушево;

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Крушево.

Бр.08-1132/9 од 31.10.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/2014) и член 2, 3 и 4 од одлуката за определување на критериуми за доделување на финансиска помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07-669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.08-1112/1 од 16.10.2018 година од Петреска Славица од с.Обршани, Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 31.10.2018 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за исплата на финансиски средства

1. **ДА СЕ ИСПЛАТИ** сума од **3.000,00 (три илјади)** денари по барање бр.08-1112/1 од 16.10.2018 година од Петреска Славица од с.Обршани, со ЕМБГ 0110973445065;

2. Средствата да бидат исплатени на сметка бр.210501688013837, депонент НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, од сметката на Буџетот на Општина Крушево.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр.08-1132/10 од 31.10.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/2014) и член 2, 3 и 4 од одлуката за определување на критериуми за доделување на финансиска помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07-669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.03-1128/1 од 25.10.2018 година од Здружение за помош на лица заболени од ретки болести ЕМПАНДА СТЕФАНКА од Скопје, Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 31.10.2018 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за исплата на финансиски средства

1. **ДА СЕ ИСПЛАТИ** сума од **6.000,00 (шест илјади)** денари по барање бр.08-1128/1 од 25.10.2018 година од Здружение за помош на лица заболени од ретки болести ЕМПАНДА СТЕФАНКА од Скопје;

2. Средствата да бидат исплатени на сметка бр.210-0072908450156, депонент НЛБ Тутунска Банка АД Скопје, од сметката на Буџетот на Општина Крушево.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр.08-1132/11 од 31.10.2018 година.

**Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.**

Врз основа на член 36, став 1 точка 10 и 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38, 49 и 50 од Статутот на Општина Крушево (“Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007 и 16/2014) и член 2, 3 и 4 од одлуката за определување на критериуми за доделување на финансиска помош од Буџетот на Општина Крушево бр.07-669/10 од 15.06.2009 година, а по Барање бр.08-1139/1 од 31.10.2018 година од Здружение на Власи стопанственици од Македонија МАНДРА од Скопје, Советот на Општина Крушево на седницата одржана на 31.10.2018 година, донесе:

РЕШЕНИЕ
за исплата на финансиски средства

1. **ДА СЕ ИСПЛАТИ сума од 30.000,00 (триесет илјади) денари** по барање бр.08-1139/1 од 31.10.2018 година од Здружение на Власи стопанственици од Македонија МАНДРА од Скопје;

2. Средствата да бидат исплатени на сметка бр.300000001568235, депонент Комерцијална Банка АД Скопје, од сметката на Буџетот на Општина Крушево.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување.

Бр.08-1132/12 од 31.10.2018 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.

СОДРЖИНА

Ре.бр. _____ стр.

1. Заклучок за објавување на актите донесени на 22-та седница на Советот на Општина Крушево..... 1
2. Одлука за давање на времено користење на патничко моторно возило Поло на ЈОУДГ “Гонча Туфа” Крушево 1
3. Одлука за давање на времено користење на патничко моторно возило Пежо 106 на ЈП “Комуна” Крушево 2
4. Одлука за давање на времено користење на патничко моторно возило Нисан на ЈП “Комуна” Крушево 3
5. Одлука за давање на времено користење на градежна машина-Скип на ЈП “Комуна” Крушево 3
6. Одлука за давање на времено користење на камион за отпад на ЈП “Комуна” Крушево 3
7. Програма за организирање и функционирање на зимско одржување на улици и општинските патишта на подрачјето на Општина Крушево за сезоната 2018/2019 година 4
8. Заклучок за усвојување на Стратегијата за млади на Општина Крушево 2019/2023 год8
9. Решение за исплата на финансиски средства по барање од Петреска Славица од с.Обршани 8
10. Решение за исплата на финансиски средства по барање од Здружение за помош на лица заболени од ретки болести ЕМПАНДА СТЕФАНКА од Скопје 8

11. Решение за исплата на финансиски средства по барање од Здружение на Власи стопанственици од Македонија МАНДРА од Скопје 9

Редакциски одбор на Општина Крушево.